



Република Северна Македонија  
МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ  
MACEDONIAN POLICE UNION



**СТАТУТ**  
на  
**Македонскиот Полициски Синдикат**  
(пречистен текст)



Согласно член 188 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/2016 и 120/18) Македонскиот полициски синдикат на Централниот совет одржан на 17.10.2019 година донесе:

# СТАТУТ

## На

### Македонскиот Полициски Синдикат

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Македонскиот Полициски Синдикат (во натамошниот текст МПС) е организација која се бори за остварување, унапредување и заштита на економските и социјалните права, правата од работниот однос, професионалниот статус, како и културните и другите интереси на своето членство.

Работниците доброволно се зачленуваат во МПС.

МПС е целосно независен во застапување на интересите на своето членство во однос на државата и државните органи, раководните органи на работодавачите, политичките партии и верските заедници.

МПС дејствува на територијата на Република Северна Македонија.

МПС има својство на правно лице со сопствени жиро сметки и учествува во платниот промет согласно законските прописи.

МПС доброволно се здружува во повисоките форми на здружени синдикати на национално и меѓународно ниво, како самостоен, автономен, гранков синдикат, заради остварување на заедничките цели и интереси.

Со својата работа МПС се бори за остварување на функцијата и задачите утврдени со овој Статут, законските и подзаконските прописи од областа на трудовото право, работните односи, безбедност и здравје при работа и синдикализмот, меѓународните конвенции од областа на трудовото право, работните односи и синдикализмот, како и статутите и другите акти на повисоките форми на здружени синдикати на национално и меѓународно ниво во кои МПС е здружен или членува.



## 2. ИМЕ И СЕДИШТЕ

### Член 2

Името на МПС е „Македонски полициски синдикат”.

Седиштето на МПС е во Скопје на ул. „Мирче Ацев” бр.4, во зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија – Скопје.

Скратен назив на Македонскиот полициски синдикат е МПС.

## 3. ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ НА ДЕЛУВАЊЕ

### Член 3

МПС своето делување го заснова на следниве принципи:

- заштита на заедничките и посебните интереси на своите членови;
- меѓусебно почитување, взаемност и солидарност меѓу членовите;
- демократско донесување на одлуки на сите нивоа на организираност;
- право на членовите за заштита на сопствените интереси;
- одговорност на организацијата и нејзините органи пред членството за изградба и реализација на статутарно донесените односно утврдени ставови;
- одговорност на членството на МПС за почитување на статутарните, програмските определби и угледот на организацијата;
- транспарентност во работењето како пред членството, така и пред општата јавност;
- водење на сметка за правичната застапеност на жените, младите и припадниците на заедниците во Република Северна Македонија во органите и телата на МПС;
- почитување на Уставот на Република Северна Македонија, законите и подзаконските акти и
- почитување на ратификуваните меѓународните конвенции.

### Член 4

Заради заштита и остварување на интересите на членовите, МПС соработува, преговара и користи методи на притисок врз органите на управување и раководење на работодавачот.

Соработката, преговарањето и користењето на методи на притисок опфаќа: информирање на тие органи за интересите, барањата и потребите на членовите, барање на информации од раководителите во врска со остварување на подобра економска и социјална положба на членовите, покренување иницијативи, предлагање решенија и преговарање за задоволување на конкретни барања, интереси и потреби на членовите.



Во случај кога интересите на членовите се загрозени, кога соработката и преговарањето не ги даваат очекуваните резултати, МПС користи легални и легитимни методи на притисок: јавна критика, бојкот на одредени решенија, одлуки и мерки, покренува иницијатива за организирање на протестни собири и други облици на синдикална борба.

## 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

### Член 5

МПС ќе се залага за остварување на следните цели и задачи:

- да учествува во договарањето за утврдување на реална економска цена на работната сила и остварување на најниска плата;
- заедно со работодавачите, односно со надлежните државни органи и другите организации да ги потпишува Колективните договори на вработените во дејностите кои ги застапува, како и да го следи спроведувањето на веќе потпишаните колективни дог
- активно да учествува во донесувањето на законите и другите прописи со кои се

определува економската и социјалната положба на членовите на МПС;

- синдикално да работи и бара подобрување на условите за работа, заштита при работа, заштита на животната и работната средина заради заштита на здравјето и животот на вработените во процесот на работата;
- за остварување на правата и барањата на членовите на МПС да разговара, иницира, преговара, протестира и како последно средство на синдикалната борба организира и води генерален штрајк согласно законските прописи;
- да учествува во постапката на уредување на правата, обврските и одговорностите за правата што произлегуваат од работниот однос на своите членови;
- да остварува национална и меѓународна синдикална соработка, соработува со други синдикати, домашни и меѓународни граѓански организации, како и државни органи;
- да овозможува правна заштита, правна помош и да ги застапува своите членови во остварување на правата од работен однос;
- да формира солидарен и други фондови на ниво на МПС заради солидарност, хуманост, осигурување и материјална помош на членовите;
- да го информира членството и јавноста за својата работа;
- да врши синдикална едукација и оспособување на синдикалните кадри и
- да остварува и други цели утврдени со програмата за работа, а кои се од заеднички интерес на членовите на МПС.



## Член 6

За остварување на своите цели, задачи и програмски определби, МПС ќе ги користи сите легални и законски форми на дејствување и на синдикална борба.

## Член 7

Во Македонскиот полициски синдикат рамноправни членови се сите вработени во Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, Управата за финансва полиција и сите поранешни вработени во наведените институции како и вработени и поранешни вработени во институции кои во иднина би се приклучиле како членки на Македонскиот полициски синдикат.

Членување, права и обврски на членот, членска книшка, синдикална легитимација и престанување на членството ќе бидат уредени со посебен правилник.

## 6.ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ

### 6.1.СИНДИКАЛНА ПОДРУЖНИЦА

## Член 8

Синдикалната подружница е најнизок облик на организирање на членовите на МПС и брои најмалку 7 члена.

Претседателот на основната организација носи одлука за организациската поставеност на основната организација по синдикални подружници.

Претседателот на основната организација именува и разрешува Синдикален повереник и негов заменик и истите ја претставуваат синдикалната подружница.

Мандатот на синдикалниот повереник и неговиот заменик трае пет години со можност да биде избран повторно.

## Член 9

Синдикалната подружница покренува иницијативи и учествува во разгледувањето, предлагањето и заземањето ставови за водење на конкретни активности од интерес на членовите.

Синдикалната подружница организира и расправа за акти кои ги донесува основната организација и МПС, дава предлози, забелешки и мислења, а со цел изградување на ставови на основната организација и МПС.



## 6.2. ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА

### Член 10

Основна организација на МПС е основен облик на организирање на членовите во МПС, во која врз основа на демократски принципи се изразуваат поединечните интереси на членовите и се врши нивно усогласување во заеднички и единствени интереси

### Член 11

Иницијатива за формирање на основна организација на МПС поднесува група од најмалку 50 членови на МПС и органите на МПС кои во овој Статут имаат определена надлежност за тоа.

По исклучок иницијатива за формирање на основна организација на МПС може да поднесе и група од најмалку 75 проценти членови на МПС од вкупниот број на вработени во таа организациска единица, ако тоа е оправдано од аспект на територијалниот и професионалниот принцип.

Оправданоста на иницијативите од ставовите 1 и 2 на овој член ја цени Претседателството на МПС.

Доколку во организациониот облик каде е покрената иницијативата, веќе постои основна организација на МПС, Претседателството на МПС носи одлука за статусот на истата, по претходно добиено мислење од основната организација која веќе постои и мислење од советот во чиј состав се наоѓа истата.

### 6.2.1. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА МПС

#### Член 12

Основната организација на МПС ги остварува следните функции и задачи:

- спроведува постапка за избор и разрешување на претседател согласно правилник;
- именува и разрешува синдикален повереник на подружница и негов заменик;
- ја следи економската, материјалната и социјалната положба на своето членство, како и покренува иницијативи, барања и предлага решенија за подобрување на истата;
- учествува во расправата и во постапката за донесување на колективните договори и се ангажира за нивно спроведување;
- учествува во расправите што ги организира МПС за одредени закони и други прописи со кои се регулира економската, материјалната и социјалната положба на членството;
- ги штити правата на членовите кои произлегуваат од работниот однос, нивните



- социјалните права и ги застапува членовите во организациската единица каде работат, но и надвор од неа;
- расправа и иницира протест или генерален штрајк на МПС;
- расправа и иницира донесување на Статут односно негова измена или дополнување;
- се ангажира за создавање и подобрување на условите за работа и заштитата при работа;
- се грижи за благовремено, целосно, сестрано и вистинско информирање на членството во основната организација;
- се ангажира за обезбедување на услови за задоволување на потребите од културата, уметноста, рекреацијата, одморот и спортувањето на членството;
- донесува годишната програма и извештај за работа на основната организација; - изготвува годишен финансиски план и финансиски извештај за работата на основната организација
- учествува во расправата и донесувањето на годишната програма и годишниот извештај за активностите на Претседателството на МПС, како и во расправата и донесувањето на годишниот буџет за финансиско работење, ребалансот на годишниот буџет за финансиско работење и годишниот финансиски извештај на МПС; - до советот на МПС во чиј состав се наоѓа предлага на истакнати членови на основната организација да им бидат доделени награди или признанија; - донесува одлуки од доменот на своето работење
- ги усгласува ставовите изнесени на состаноците на синдикалните подружници и изградува единствен став на основната организација и - врши и други функции и задачи.

## **6.2.2. ОРГАНИ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА**

### **Член 13**

Органи на основната организација на МПС се:

- Собрание на основната организација и
- Синдикален одбор на основната организација.

### **6.2.2.1 СОБРАНИЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА**

#### **Член 14**

Собранието на основната организација е нејзин највисок орган кој го сочинуваат сите членови на основната организација на МПС.

Собранието на основната организација се одржува најмалку еднаш годишно, а по потреба и повеќе.



Собранието ја разгледува и усвојува годишната програма и извештајот за работа на основната организација, го разгледува и усвојува годишниот финансиски план и финансиски извештај за работата на основната организација, ја разгледува и оценува работата на синдикалниот одбор и го разгледува остварувањето на функциите и задачите на основната организација регулирани во член 17 од овој Статут и донесува одлуки и заклучоци за остварување на истите.

Доколку условите за работа не дозволуваат собир на сите членови, прашања во надлежност на собранието ќе се разгледуваат по синдикални подружници.

## **6.2.2.2 СИНДИКАЛЕН ОДБОР НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА**

### **Член 15**

Синдикалниот одбор е извршно тело на собранието на основната организација, чиј мандат трае пет години.

Синдикалниот одбор го сочинуваат: претседателот на основната организација, неговиот заменик, поверениците на синдикалните подружници и претставници на секциите при МПС.

### **Член 16**

Синдикалниот одбор ги реализира следните активности:

- презема мерки и активности за реализирање на програмата на основната организација и програмата за работа на основната организација и програмата за работа на МПС;
- презема мерки и активности за реализирање на годишниот финансиски план за работата на основната организација
- ги подготвува состаноците за работа на собранието на основната организација;
- води расправа по актите што произлегуваат од програмата за работа и Статутот на МПС;
- ги извршува одлуките и заклучоците на собранието на основната организација и органите на МПС;
- дава мислење во постапката за утврдување на одговорност за кршење на работниот ред и дисциплина и во постапката за утврдување на материјална одговорност на членот,
- ги застапува интересите на работниците,
- согласно позитивните законски прописи и колективните договори, презема активности за обезбедување на просторни, материјални, стручни, административни и технички услови за работа на основната организација;
- дава писмено обраложен предлог за исклучување од членство во МПС;
- донесува одлуки и заклучоци од доменот на своето работење, и
- на Синдикалниот одбор на Советот му предлага член на Собранието на Секциите во МПС.





### 6.2.2.3 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

#### Член 17

Претседателот на основната организација на МПС ја организира работата на Синдикалниот одбор и Собранието на основната организација, свикува состаноци и претседава со истите, ја претставува основната организација во организациската единица и пред органите на МПС.

Претседателот на основната организација на МПС ги има следните задачи:

- ја насочува активноста на основната организација;
- се залага за унапредување и заштита на интересите на членовите;
- именува и разрешува заменик претседател од редот на членовите на Основната организација,
- презема активности во насока на заштита на економските, социјалните и другите права од работен однос;
- ја изготвува програмата за работа и извештајот за работа на основната организација
- ги доставува на усвојување до Собранието на основната организација и ја спроведува програмата за работа на МПС;
- го изготвува финансискиот план и годишниот финансиски извештај за работата на основната организација и ги доставува на усвојување до Собранието на основната организација,
- усвоената програма и извештајот за работа на основната организација како и финансискиот план и годишниот финансиски извештај за работата на основната организација ги доставува до матичниот Совет на МПС и Претседателството на МПС - комуницира со повисоките органи на МПС, присуствува на седниците на Централниот совет на МПС на советот на МПС каде припаѓа, како и на состаноци со другите претседатели на основните организации;
- во своето дејствување не смее да застапува интереси на верските заедници и политичките партии;
- дава писмено мислење или присуствува и го застапува членот на МПС во работата на комисиите пред кои се води постапка за кршење на работниот ред и дисциплина или утврдување на материјална одговорност или овластува друг член;
- презема активности за навремено, целосно, сестрано и вистинито информирање на членството и органите и на телата на МПС;
- презема активности за зачленување на нови членови на МПС;
- врши и други работи во согласност со Статутот и програмата за работа на МПС, колективните договори, актите на основната организација на МПС



### **Член 18**

- Претседателот на основната организација се избира непосредно од страна на членството на основната организација, во постапка и услови утврдени со Правилник на МПС.
- Кандидат за претседател на основната организација на МПС може да биде секој член од основната организација, кој е член на МПС најмалку 2 години до денот на кандидирањето и притоа не е член на друг синдикат.
- Изборот на претседателот на основната организација се врши согласно временска динамика утврдена со одлука на Претседателството на МПС.
- Мандатот на претседателот на основната организација на МПС трае пет години со можност за повторен избор.
- По исклучок, на претседателот на основната организација кој е избран 12 месеци пред денот на распишување на редовни избори, мандатот му трае до времетраењето на мандатите на новоизбраните претседатели на основни организации избрани на редовни избори.
- Со одлука на Претседателството на МПС се утврдува листа на претседатели на основни организации чиј мандат продолжува согласно став 5 од овој член.

#### **6.2.2.4.ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА**

### **Член 19**

- Во отсуство или спреченост на претседателот на основната организација на МПС го заменува заменикот на претседателот на основната организација, со овластувања и ингеренции како на претседателот, без правото на глас во повисоките органи на МПС.
- Заменикот на претседателот го именува Претседателот на основната организација од редот на членовите на Основната организација, во рок од 30 дена од неговиот избор.

#### **7.СОВЕТ НА МПС И СИНДИКАЛЕН ОДБОР НА СОВЕТОТ**

##### **7.1. СОВЕТ НА МПС**

### **Член 20**

Заради заштита, унапредување и застапување на специфичните интереси на членовите на МПС од основните организации се формираат Совети на МПС.



## 7.2. СИНДИКАЛЕН ОДБОР НА СОВЕТОТ

### Член 21

Синдикалниот одбор на Советот на МПС е извршен орган и го сочинуваат: претседателот и заменик на претседателот на советот, претседателите на основните организации, членовите на Централен совет како преставници на секциите на МПС од Советот и членот на собранието во секциите при МПС од тој Совет“.

Синдикалниот одбор на советот на МПС има свој печат за интерна употреба.

Формата на печатот и начинот на неговата употреба се уредува со посебна одлука на Централниот совет на МПС.

### 7.2.1 ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА СИНДИКАЛНИОТ ОДБОР НА СОВЕТОТ

#### Член 22

Синдикалниот одбор на Советот ги врши следните задачи:

- ја координира работата на основните организации на МПС кои се во состав на Советот на МПС;
- избира делегати на Конгрес на МПС, согласно одлука за бројот составот и структурата на делегати на Конгресот
- ги избира и разрешува преставниците Советот во Собранието на секциите при МПС;
- расправа и иницира предлог одлука за протест или генерален штрајк на МПС;
- расправа и иницира донесување на Статут односно негова измена или дополнување;
- расправа и дава согласност за висината на процентот на синдикалната членарина;
- дава мислење за формирање на основна организација на МПС;
- до Претседателството на МПС предлага на истакнати членови на советот да им бидат доделени награди или признанија
- избира Избирачки одбор на ниво на Совет
- ја усвојува пограмата за работа и извештајот за работа на Советот;
- го усвојува финансискиот план и годишниот финансиски извештај за работата на Советот, усвоената програма и извештајот за работа на Советот како и финансискиот план
- годишниот финансиски извештај за работата на Советот ги доставува до Претседателството на МПС
- до Претседателството на МПС поднесува писмено образложен предлог за исклучување од членство во МПС;
- донесува одлуки и други акти од доменот на своето работење.



### Член 23

Синдикалниот одбор на Советот на МПС се состанув а по потреба, по иницијатива на претседателот на советот на МПС или претседателите на основните организации членки на советот на МПС, но најмалку еднаш на четири месеци.

## 7.3. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

### Член 24

Претседателот на советот се избира на Конгрес од редот на предложената листата на членови на Претседателството на МПС на кандидатот за Претседател на МПС, при тоа водејќи сметка за територијалната, половата, етничката и професионалната застапеност.

Претседател на совет може да биде секој член на МПС од тој Совет, кој е член на МПС најмалку 3 години и притоа не е член на друг синдикат.

Мандатот на претседателот на советот на МПС трае пет години.

Иницијатива за разрешување на Претседателот на советот може да покрене Претседателот на МПС или најмалку 2/3 од вкупниот број на членови на советот. Одлука по поднесената иницијатива од ставот 4 на овој член носи Централниот совет на МПС.

### Член 25

Претседателот на Советот ја координира и организира работата на основните организации кои се во состав на Советот, свикува состаноци и претседава со истите. Во зависност од прашањата кои се третираат на седниците на Централниот совет и Претседателството на МПС, претседателот на советот на МПС дали ќе свика состанок на советот пред одржувањето на седниците, но е должен најдоцна 15 дена по седницата на Претседателството на МПС да ги информира членовите на советот за одлуките, заклучоците, како и за сите други прашања за кои се разговарало на седницата на Претседателството на МПС, а доколку е потребно и да побара став по одредено прашање.

### Член 26

Претседателот на Советот ги има следните задачи:

- ги насочува активностите на основните организации и на членовите на Советот;
- се залага за унапредување и заштита на интересите на членовите;
- именува и разрешува заменик претседател на советот,
- презема активности во насока на заштита на економските, социјалните и другите права од работен однос;



Република Северна Македонија  
МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ  
MACEDONIAN POLICE UNION

- ја изготвува програмата за работа и извештајот за работа на Советот и ги доставува на усвојување до Синдикалниот одбор на Советот и ја спроведува програмата за работа на МПС;
- го изготвува финансискиот план и годишниот финансиски извештај за работата на Советот и ги доставува на усвојување до Синдикалниот одбор на Советот,
- комуницира со повисоките органи на МПС, присуствува на седниците на Претседателството на МПС и на Централниот совет на МПС ;
- во своето дејствување не смее да застапува интереси на верските заедници и политичките партии;
- одговорен е за правилно, непречено и навремено информирање на основните организации со одлуките и активностите на Претседателството на МПС, конгресните акти и извештаите на Надзорниот одбор на МПС,
- презема активности за зачленување на нови членови на МПС;
- располага и е налогодавач на средствата од членарината на МПС, наменети за финансирање на потребите на основните организации и Советот на МПС.
- врши и други работи во согласност со Статутот и програмата за работа на МПС, колективните договори, актите на основната организација на МПС.
- 

### **7.3.ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ**

#### **Член 27**

Во отсуство или спреченост на претседателот на Советот го заменува заменикот на претседателот на Советот, со овластувања и ингеренции како на претседателот, без правото на глас во повисоките органи и тела на МПС.

Претседателот на Советот го именува и разрешува Заменикот на претседателот на Советот од редот на членовите на МПС од тој совет.

Претседателот на Советот го именува Заменикот на претседателот на Советот во рок од 30 дена од неговиот избор.

### **8.ОРГАНИ НА МПС**

#### **Член 28**

- Органи на МПС се: - Конгрес на МПС
- Централен совет на МПС;
  - Претседателство на МПС;
  - Извршно биро на Претседателството на МПС;
  - Надзорен одбор на МПС;
  - Статутарна комисија на МПС, и
  - Комисија на МПС која одлучува по жалби и приговори во Втор степен.



## 8.1.КОНГРЕС НА МПС

### Член 29

Конгресот е највисок орган на МПС и се свикува на 5 години.

Одлука за датумот и местото на одржувањето, бројот и составот на делегатите предлог за дневниот ред за работа на Конгресот донесува Претседателството на МПС најдоцна 30 дена пред денот на неговото одржување.

### Член 30

Вонреден конгрес може да се свика со одлука на Претседателството на МПС доколку за тоа гласале 3/4 од вкупниот број на членови на Претседателството, најдоцна 15 дена пред денот на неговото одржување.

### Член 31

Со Конгресот до избор на работно претседателство утврдено со Деловникот за работа на Конгресот, претседава претседателот на МПС, а во негово отсуство најстариот член на Конгресот.

За да работи конгресот потребно е присуство на 3/4 од делегатите на конгресот а одлуките се полноважни ако за нив се изјасниле 3/4 од присутните.

### Член 32

Конгресот на МПС ги има следните надлежности:

- донесува Деловник за работа на Конгресот,
- донесува програма за работа на МПС
- врши избор и разрешување на членови на Претседателството на МПС, Надзорниот одбор, Статутарна Комисија и Комисија на МПС која одлучува по жалби и приговори во Втор степен,
- врши избор на Претседател на МПС, Генерален секретар, Заменик генерален секретар, Советник на Претседателот, Потпретседател за финансии, Потпретседател за Меѓународни односи и обука и членови на Претседателството од листата која Претседателот ја доставил при својата кандидатура.
- ги разгледува и усвојува извештаите за работа на МПС, (Надзорниот одбор и
- Статутарната комисија и Комисијата на МПС која одлучува по жалби и приговори во
- Втор степен), за периодот помеѓу два конгреса
- донесува Статут
- донесува одлука за престанок на постоење на МПС



## 8.2. ЦЕНТРАЛЕН СОВЕТ НА МПС

### Член 33

Централниот совет како орган на МПС го сочинуваат : членовите на Претседателството, претседателите на основните организации, по 5 членови од секциите при МПС.

Централниот совет на МПС се состанува најмалку 2 пати годишно, а по потреба и почесто, како и по иницијатива на Претседателството на МПС или најмалку 1/2 од основните организации.

Претседателот на МПС, врз основа на донесена одлука на Претседателство свикува и претседава со седниците на Централниот совет.

Централниот совет може да работи кога на седниците присуствуваат најмалку 2/3 од членовите, а одлуките се полноважни ако за нив се изјасни мнозинството од присутните членови.

### Член 34

Централниот Совет ги извршува следните задачи:

- усвојува измена и дополнување на Статут на МПС на предлог на Претседателството на МПС доколку за тоа гласале  $\frac{3}{4}$  од вкупниот број на членови на Централниот совет на МПС и дава негово толкување;
- донесува Деловник за работа на Централниот совет;
- ја донесува годишната програма за активностите на МПС и го усвојува годишниот извештај за активностите на МПС;
- го донесува финансискиот план за работата на МПС и негова измена и го усвојува финансискиот извештај за работата на МПС;
- расправа по утврдените ставови и одлуки од страна на Претседателството на МПС, ги потврдува, надополнува и менува истите;
- ги усвојува извештаи за работа на Надзорниот одбор, Статутарната комисија на МПС и други комисији на МПС;
- врши верификација на мандатите на новоизбрани членови на Централниот Совет на МПС;
- распишува избори за Претседател на МПС и донесува правилници, упатства и одлуки во врска со нив;
- на предлог на Претседателство на МПС донесува нормативно правни акти на МПС; - расправа и донесува одлука за протест или генерален штрајк на МПС, односно за нивно прекинување или ставање во мирување;
- разгледува прашања поврзани со целите и задачите на МПС, неговите интереси, како и утврдува ставови на МПС по истите, а кои се од интерес на членството и треба да се спроведуваат единствено;



- разгледува и други прашања кои ќе се достават и постават за разгледување на советот, а по предлог на членовите на советот во согласност со деловникот за работа на Централниот совет на МПС;
- на предлог на Претседателот на МПС разрешува и избира Генерален секретар и негов заменик, како и членови на Претседателството на МПС.
- на предлог на Претседателот на МПС разрешува и избира членови на Претседателството на МПС“на предлог на Претседателство разрешува и избира членови на Надзорен одбор и Статутарна комисија;
- на предлог на Претседателот на МПС разрешува и избира член и заменик член на Комисијата на МПС која одлучува по жалби и приговори во втор степен;
- одлучува за прием на нови синдикални организации од други органи и организации кои го прифаќаат овој Статут;
- на предлог на Претседателството на МПС донесува одлука за формирање на Секции при МПС
- донесува одлуки и други акти од доменот на своето работење.

### **8.3.ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА МПС**

#### **Член 35**

Претседателството е постојан извршен орган на МПС кој работи и дејствува помеѓу два Централни совета.

Претседателството развива методи и облици на дејствување кои се соодветни на условите и потребите на сопствената средина, врз основа на јавност во работата, демократско донесување на одлуки и контрола врз нивното извршување.

#### **Член 36**

Структурата на Претседателството е соодветна на организационата поставеност на МПС по совети и при тоа водејќи сметка за правична застапеност на жените и припадниците на заедниците во Република Северна Македонија.

Член на Претседателството може да биде секој кој е најмалку 3 години член на МПС, освен член на Претседателството - Претседател на Секцијата на млади кој треба да е најмалку 2 години член на МПС, и да не се членови на друг синдикат.

#### **Член 37**

Претседателството го сочинуваат:

- Претседател на МПС,
- Советникот на Претседателот на МПС,
- Потпретседатели,





- Генерален секретар,
- Заменик на генералниот секретар,
- Помошници на генералниот секретар;
- претседатели на советите,
- претседатели на секциите при МПС,
- координатор на претставниците на МПС во повисоките форми на синдикално здружување на национално ниво во кој МПС е здружен или членува или негов заменик,
- други членови на Претседателството кои се утврдени со Одлука за бројот и составот за Претседателството на МПС.

Мандатот на членовите на Претседателството трае 5 години.

### **Член 38**

Во мандатниот период Претседателот на МПС може да предложи на Централниот совет измена на членови на Претседателството на МПС, но не повеќе од 1/3 од вкупниот број на членови.

### **Член 39**

Иницијатива за свикување на седница на Претседателството на МПС можат да поднесат најмалку 1/2 од членовите на претседателството, при тоа истата треба да биде поднесена писмено, со предлог на дневен ред и образложение, потпишана од поднесувачите и така да биде доставена до Претседателот на МПС.

Рокот за свикување на седницата на Претседателството на МПС е најдоцна 15 дена од денот на приемот на иницијативата.

Во случај Претседателот на МПС да биде спречен или одбива да ја свика седницата, поднесувачите на иницијативата можат да го свикаат претседателството и на истото да изберат председавач од присутните членови, доколку на седницата присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број членови на Претседателството.

Претседателството на МПС за својата работа е одговорно пред членството, Централниот совет на МПС и Конгресот на МПС.

### **Член 40**

Сите членови на Претседателството на МПС имаат право и обврска активно да учествуваат во работата на Претседателството, да ги следат состојбите и проблемите, да предлагаат мерки за нивно надминување и разрешување, како и да придонесуваат за спроведување на одлуките и заклучоците на Претседателството на МПС.



#### Член 41

Во случај член на претседателството да не ги спроведува ставовите, одлуките, заклучоците и задолженијата на МПС, неоправдано отсутства на три седници на Претседателството во текот на годината или на две последователно, Претседателот на МПС е должен да поднесе писмено образложен предлог за негово разрешување до Централниот совет.

#### Член 42

Претседателството на МПС ги извршува следните задачи:

- донесува предлог годишна програма и предлог годишен извештај за работата на МПС
- донесува предлог финансов план на МПС и негова измена;
- донесува предлог годишен финансиски извештај за работата на МПС во соработка со Надзорен одбор на МПС;
- донесува Деловник за работа на Претседателството;
- предлага измени и дополнувања на Статутот на МПС;
- ја координира работата на основните организации и советите на МПС заради реализирање на програмските определби;
- донесува одлука за формирање на основни организации на МПС
- Одлука за внатрешна организациона поставеност на основните организации на МПС и нивно поврзување по совети на предлог на Генералниот секретар на МПС носи Претседателството на МПС, при тоа водејќи сметка за специфичните интереси на членовите во одделни органи и организации кои членуваат во МПС;
- разгледува прашања поврзани со целите и задачите на МПС, неговите интереси, како и утврдува ставови на МПС по истите, а кои се од интерес на членството;
- расправа и донесува одлука за склучување на колективни договори и листа на плати;
- расправа и донесува предлог одлука за протест или генерален штрајк на МПС, односно во својство на штрајкувачки одбор расправа и донесува предлог одлука за прекин или ставање во мирување на протестот или генералниот штрајк;
- учествува во утврдување на најниската плата и утврдување на приоритети за унапредување на материјалната и социјалната сигурност на своето членство во интерес на обезбедување на материјалната и социјалната сигурност на своето членство; 13- ги заштитува правата на членството од работниот однос;
- се залага за подобрување на условите за работа;



Република Северна Македонија  
МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ  
MACEDONIAN POLICE UNION

- обезбедува правна помош за членството, самостојно и преку соодветните служби на повисоките форми на синдикално здружување на национално или меѓународно ниво; 16- остварува меѓународна синдикална соработка;
- 17-води разговори, преговори, предупредувања, разни форми на синдикален притисок, како и реализира и раководи со генерален штрајк на членовите на МПС во согласност со позитивните законски прописи;
- врши информирање во рамките на МПС и кон пошироката јавност;
- формира фонд за солидарност и други фондови;
- предлага решенија при донесување на закони и други прописи со кои се уредува општествено – економската положба на членовите и за истите ги известува надлежните органи;
- се грижи за развој на организационата поственост на МПС, надградување и усовршување на синдикалното организирање, оспособување на синдикалното членство и синдикалните кадри преку организирање на семинари, советувања и сл.;
- дејствува и се ангажира за создавање на соодветни услови за одмор, закрепнување и рекреација на членството, како и за непосредно учество на синдикален претставник при распределување и користење на објектите за одмор и рекреација;
- формира комисии и работни групи како постојани или повремени тела;
- избира Централна изборна комисија на МПС;
- го разгледува извештајот на Централната изборна комисија и донесува одлука за утврдување на кандидати за претседател на МПС;
- донесува одлуки за формирање и основање на дејности (синдикални претпријатија, агенции, задруги, штедилници и банки и сл.) за набавка, трговија, туризам, осигурување, штедење, кредитирање, клубско живеење, угостителски и други услуги, а во интерес на потребите на своето членство;
- донесува одлуки за склучување на договори со други стручни служби и институции за дел од работите утврдени со овој Статут, кои по правило ги врши стручната служба на МПС;
- ја утврдува политиката и ставовите на МПС во повисоките форми на синдикално здружување на национално и меѓународно ниво во кои МПС членува и се грижи за нивно реализирање;
- 29-донесува одлуки за бројот, составот и структурата на делегатите на Конгресот и Претседателството,
- донесува одлуки за формирање на секции во рамките на МПС преку кои ќе се унапредуваат интересите на специфични групи на членови, како и предлага донесување на одлуки за расформирање на истите;
- врши избор и разрешување на претседателите и членовите на Претседателството на секциите на МПС;
- донесува одлука за свикување на Централен Совет на МПС;



- организира спортски игри, натпревари и екскурзии;
- врши исклучување од членство во МПС;
- донесува одлуки за јубилејни и други награди и признанија на истакнати членови на МПС и стручната служба;
- одлучува за зачленување и престанок на членството на МПС во повисоките форми на синдикално здружување на национално и меѓународно ниво;
- го утврдува бројот, врши избор и разрешување на претставници на МПС во повисоките форми на синдикално здружување на национално ниво;
- избира координатор и негов заменик на претставниците на МПС во повисоките форми на синдикално здружување на национално ниво во кој МПС е здружен или членува;
- на предлог на Претседателот на МПС до Централниот совет доставува предлог одлука за разрешување и избор на претседател на совет во случај која за истиот е покрената иницијатива.
- донесува правилници, одлуки и други акти неопходни за функционирање на МПС, со исклучок на правилниците и актите за кои ќе донесе одлука дека треба да се донесат на Централен совет;
- избира и разрешува членови и заменици на Централната изборна Комисија која одлучува во втор степен по приговори во постапка поврзана со изборниот процес во
- Основните организации на МПС;
- донесува одлуки за набавки, соработка со коминтенти и други акти од своја надлежност, а во интерес на членството.
- на предлог на претседателот на МПС избира и разрешува лице одговорно за контакти со јавноста - портпарол, од редот на членовите на МПС;
- му предлага на Конгресот членови и заменици на Надзорен одбор, Статутарна Комисија и Комисија на МПС која одлучува по жалби и приговори во Втор степен; 45 - врши верификација на мандатите на новоизбраните и именуваните членови на органите и телата на МПС, и
- распишува избори за Претседатели на ОО при МПС и Претседатели на Секции при МПС и донесува правилници, упатства и одлуки во врска со нив.
- донесува одлуки и други акти од доменот на своето работење;

## 8.4.ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МПС

### Член 43

Конгресот избира Претседател на МПС чиј мандат трае 5 години.



#### Член 44

Кандидат за Претседател на МПС може да биде секој член на МПС кој ги исполнува следите услови:

- Да е член на МПС најмалку 10 години,
- најмалку 5 години непрекинато да е член во органите и телата на МПС до денот на поднесување на кандидатурата,
- да не е член на друг синдикат
- и да има завршено високо образование односно VII/1 или 240 ЕКТС.

#### Член 45

Кандидатурата за Претседател на МПС се доставува до Централната изборна комисија на МПС, најдоцна во рок од 15 дена од денот на донесување на одлука за датум и место за одржувањето на Конгресот на МПС.

Кандидатите за Претседател на МПС се должни до Централната изборна комисија на МПС во прилог на кандидатурата да достават сопствена програма за активности, како и листа со кандидати за: Генерален секретар, Заменик на генералниот секретар, Потпретседател за финансии, Потпретседател за меѓународна соработка и обука, Советник на Претседателот и членови на претседателството на МПС“.

Централната изборна комисија во рок од 5 дена по завршувањето на рокот од став 1 на овој член е должна до Претседателството на МПС да достави извештај за пристигнати кандидатури за Претседател на МПС.

#### Член 46

Претседателот на МПС ги извршува следните задачи :

- го претставува и застапува МПС во земјата и во странство;
- ги подготвува, свикува седниците на Претседателството и на Централниот совет и раководи со нив;
- ја насочува активноста на Претседателството на МПС и се грижи за реализирање на програмата за работа, одлуките и заклучоците на Претседателството;
- остварува соработка и по претходни добиени насоки и ставови од органите на МПС преговара со надлежните од институциите и на законодавната и извршната власт по прашања од непосреден интерес на МПС;
- по добиено овластување од Претседателството на МПС ги застапува целите и интересите на МПС во повисоките форми на синдикално здружување на национално ниво;
- остварува соработка со други синдикати;



- воспоставува контакти, соработува и учествува во активности со соодветни синдикати и синдикални асоцијации на меѓународно ниво во координација со генералниот секретар;
- потпишува правни и други акти на МПС согласно соодветен правилник;
- потпишува Колективен договор, Листа на плати и измена и дополнување на истите;
- е налогодавач и потписник на сметките на МПС заедно со Генералниот секретар и Потпретседателот за финансии;
- ги именува и разрешува членовите на Извршното биро освен Генералниот Секретар, Советникот на Претседателот, Заменикот на Генералниот секретар, Потпретседателот за финансии и Потпретседателот за меѓународна соработка и обуки;
- Раководи и ја кординира работата на Извршното биро на МПС;
- на Претседателството на МПС му предлага доделување јубилејни и други награди и признанија за истакнати членови на МПС и стручната служба;
- работодавач е на стручната служба на МПС;
- од листата на членовите на Претседателството усвоена на конгрес на МПС именува претседатели на советит е на МПС;
- врши и други работи во согласност со овој Статут и програмата за работа на претседателството и МПС.

#### **Член 47**

Претседателот на МПС функцијата ја врши професионално, за што му следува месечен паричен надомест во вид на функционерски додаток кој е во висина на просечната месечна плата на вработените во институцијата од каде доаѓа, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори.

#### **Член 48**

Во случај на болест, отсуство или спреченост на Претседателот на МПС во извршувањето на функцијата до 6 месеци, истиот во целост го менува Генералниот секретар на МПС.

Претседателот може да биде разрешен на Вонреден конгрес на МПС, при што до избор на нов функцијата ја врши Генералниот секретар на МПС.

Иницијатива за разрешување на Претседателот на МПС можат да покренат 2/3 од членовите на претседателството во процедура и услови утврдени со Правилник за избори во МПС.



#### **8.4.1. СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МПС**

##### **Член 49**

Конгресот на МПС избира Советник на Претседателот од листата со кандидати утврдена со овој Статут од редот на истакнат и долгогодишни членови на раководството на МПС“.

Советникот на Претседателот на МПС го советува Претседателот во делот на колективното преговарање, изработката на нормативните акти на синдикатот и на работодавачот, воспоставување на синдикална соработка на државно и меѓународно ниво, советување во врска со организационата поставеност на МПС и други работи од синдикалното работење.

##### **Член 50**

Советникот на претседателот на МПС својата функција ја извршува професионално за што му следува месечен паричен надомест во вид на функционерски додаток кој е во висина од 70% од просечната месечна плата на вработените во МВР, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори.

#### **8.4.2. ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА МПС**

##### **Член 51**

Конгресот на МПС избира Потпретседател за финансии и Потпретседател за меѓународна соработка и обуки од листата со кандидати утврдена со овој Статут, а останатите потпретседатели ги именува Претседателот на МПС“,

Истите треба да имаат завршено високо образование, да бидат членови на МПС најмалку 5 години, најмалку 2 години непрекинато да се членови во органите и телата на МПС до денот на именувањето и да не се членови на друг синдикат.

Потпретседателот на МПС може да биде разрешен од страна на Претседателот на МПС освен Потпретседателите за финансии и меѓународна соработка и обука кои може да ги разреши Конгресот на МПС“.

Мандатот на Потпретседателот трае пет години.

##### **Член 52**

Потпретседателот непосредно е одговорен за спроведувањето на одлуките и заклучоците на Претседателството на МПС, координирање на работата на комисиите и телата што Претседателството ќе ги формира за одредена проблематика, координирање на работата на основните организации и советите на МПС, врши работи и активности по налог на Претседателот и други работи од интерес на МПС.





Потпретседателот за финансии заедно со Претседателот и Генералниот секретар е налогодавач и потписник на сметките на МПС“

За својата работа Потпретседателот е одговорен пред Претседателот на МПС и Генералниот Секретар.

### **Член 53**

Потпретседателот на МПС својата функција може да ја извршува професионално или волонтерски, освен потпретседателите за финансии и меѓународни односи и обуки кои функцијата задолжително ќе ја извршуваат професионално“.

Доколку функцијата ја извршува професионално му следува месечен паричен надомест во вид на функционерски додаток кој е во висина од 60% од просечната месечна плата на вработените во институцијата од каде доаѓа, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори.

Доколку функцијата ја извршува професионално со скратено работно време му следува месечен паричен надомест во вид на функционерски додаток кој е во висина од 50% од просечната месечна плата на вработените во институцијата од каде доаѓа, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори.

Доколку функцијата ја извршува волонтерски му следува месечен паричен надомест во вид на функционерски додаток кој е во висина од 40% од просечната месечна плата на вработените во институцијата од каде доаѓа, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори

## **8.5.ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА МПС**

### **Член 54**

Конгресот на МПС избира Генерален секретар од листата со кандидати утврдена со овој Статут.

Генерален секретар може да биде секој кој е член на МПС најмалку 7 години, најмалку 3 години непрекинато член во органите и телата на МПС до денот на поднесување на кандидатурата, да има завршено високо образование од областа на правните или безбедносните науки и при тоа да не е член на друг синдикат.

Мандатот на Генералниот секретар на МПС трае пет години.

Генералниот секретар може да биде разрешен од страна на Конгресот на МПС“





### Член 55

Генералниот секретар го менува Претседателот во негово отсуство и врши други работи по налог на Претседателот“.

За својата работа Генералниот секретар е одговорен пред Претседателот на МПС.

### Член 56

Генералниот секретар ги извршува следните задачи:

- заедно со Претседателот ги подготвува седниците на Претседателството и на

Централниот совет;

- учествува во проектите за изготвување, измена и дополнување на законите, колективните договори и сите други правни акти од интерес за МПС;
- воспоставува контакти, соработува и учествува во активности со соодветни синдикати и синдикални асоцијации на меѓународно ниво во координација со Претседателот на МПС;
- ја организира правната заштита на МПС и членството;
- по овластување на Претседателот врши работи од делокругот на неговите овластувања регулирани со овој Статут;
- врши и други работи во согласност со Статутот и програмата за работа на МПС
- на Претседателот на МПС му предлага помошници на Генералниот секретар и
- Заедно со Претседателот и Потпретседателот за финансии е налогодавач и потписник на сметките на МПС“.

### Член 57

Генералниот секретар својата функција ја извршува професионално за што му следува месечен паричен надомест во вид на функционален додаток кој е во висина од 80% од просечната месечна плата на вработените во институцијата од каде доаѓа, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори.

### Член 58

Во случај кога на Генералниот секретар функцијата му престанува по сила на закон или по сопствено барање пред завршување на мандатот, по предлог на



Претседателот на МПС, Централниот совет на МПС избира нов Генерален секретар.

### **8.5.1.ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА МПС**

#### **Член 59**

Конгресот на МПС избира Заменик на генералниот секретар од листата со кандидати утврдена со овој Статут.

Заменикот на генералниот секретар може да биде секој кој е член на МПС најмалку 5 години, најмалку 2 години непрекинато да е член во органите и телата на МПС до денот на поднесување на кандидатурата и да не е член на друг синдикат.

Мандатот на Заменикот на генералниот секретар на МПС трае пет години.

Заменикот на Генералниот секретар може да биде разрешен од страна Централниот совет на МПС по претходно поднесен писмено образложен предлог од страна на Претседателот на МПС.

#### **Член 60**

Заменикот на Генералниот секретар го менува Генералниот секретар во негово отсуство во сите негови надлежности освен во делот на работодавач и потписник на сметките на МПС и врши други работи по налог на Претседателот и Генералниот секретар на МПС“.

За својта работа заменикот на Генералниот секретар е одговорен пред Претседателот на МПС и Генералниот секретар на МПС.

#### **Член 61**

Заменикот на Генералниот секретар својата функција може да ја извршува професионално или волонтерски.

Доколку функцијата ја извршува професионално му следува месечен паричен надомест во вид на функционерски додаток кој е во висина од 60% од просечната месечна плата на вработените во институцијата од каде доаѓа, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори.

Доколку функцијата ја извршува волонтерски му следува месечен паричен надомест во вид на функционерски додаток кој е во висина од 40% од просечната месечна плата на вработените во институцијата од каде доаѓа, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори.



## Член 62

Во случај кога на Заменикот на генералниот секретар функцијата му престанува по сила на закон или по сопствено барање пред завршување на мандатот, по предлог на Претседателот на МПС, Централниот совет на МПС избира нов Заменик на генералниот секретар.

## 8.5.2.ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА МПС

### Член 63

На предлог на Генералниот секретар, Претседателот на МПС именува еден или повеќе Помошници на генералниот секретар.

Помошниците на генералниот секретар треба да бидат членови на МПС најмалку 5 години, најмалку 2 години непрекинато да се членови во органите и телата на МПС до денот на именувањето и да не се членови на друг синдикат.

Мандатот на Помошникот на Генералниот секретар трае пет години.

Помошникот на Генералниот секретар на предлог на Генералниот секретар може да биде разрешен од страна на Претседателот на МПС.

### Член 64

Помошникот на Генералниот секретар непосредно е одговорен за спроведувањето на одлуките и заклучоците на Претседателството на МПС, координирање на работата на комисиите и телата што Претседателството ќе ги формира за одредена проблематика, координирање на работата на основните организации и советите на МПС, врши работи и активности по налог на Генералниот секретар и Претседателот и други работи од интерес на МПС.

За својата работа Помошникот на Генералниот секретар е одговорен пред Заменикот на Генералниот секретар, Генералниот секретар и Претседателот на МПС.

### Член 65

Помошникот на Генералниот секретар својата функција може да ја извршува професионално или волонтерски.

Доколку функцијата ја извршува професионално му следува месечен паричен надомест во вид на функционерски додаток кој е во висина од 40% од просечната месечна плата на вработените во институцијата од каде доаѓа, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори.



Доколку функцијата ја извршува волонтерски му следува месечен паричен надомест во вид на функционерски додаток кој е во висина од 20% од просечната месечна плата на вработените во институцијата од каде доаѓа, како и сите надоместоци и други примања кои произлегуваат од важечките закони и колективни договори

## **8.6.ИЗВРШНО БИРО НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА МПС**

### **Член 66**

Претседателот, Генералниот секретар, Советникот на Претседателот, Потпретседателите, заменикот на генералниот секретар, помошниците на генералниот секретар кои својата работа ја извршуваат професионално, полупрофесионално или волонтерски го сочинуваат Извршното биро на Претседателството на МПС“.

Извршното биро на Претседателството на МПС дејствува во следните случаи: - кога од реални причини е неможно свикување на Претседателството на МПС; - кога е финансиски неисплатливо собирањето на Претседателство на МПС за конкретното прашање;

- кога е потребно итно донесување на одредена одлука, договарање на одредена активност или став за постапување и

- на барање на Претседателот и Генералниот секретар на МПС.

Извршното биро во целост ги има надлежностите на Претседателството на МПС.

Извршното биро на МПС донесува Деловник за работа на ИБ.

Извршното биро може да работи кога на седниците присуствуваат две третини од неговото членство утврдено во став 1 на овој член, а одлуките се полноважни ако за нив се изјасни мнозинството од присутните членови.

## **8.7.НАДЗОРЕН ОДБОР НА МПС**

### **Член 67**

Надзорниот одбор врши надзор врз материјално – финансиското работење на МПС, донесува заклучоци и предлага мерки за негово подобрување, за што доставува извештај до Претседателството на МПС и до Централниот совет на МПС.

Надзорниот одбор е составен од три члена и три заменици, кои се личности со висок личен и професионален кредибилитет, имаат најмалку високо образование по правило работат во сферата на сузбивање на економскиот односно финансискиот криминалитет и да не се членови на друг синдикат.

На предлог на Претседателството на МПС, членовите на Надзорниот одбор и замениците се избираат на Конгрес.

Членовите на Надзорниот одбор на МПС неможат да бидат членови на други органи на МПС.



Надзорниот одбор на МПС од својот состав избира претседател.  
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае пет години.  
Надзорниот одбор се состанува по потреба, но задолжително по поднесувањето на завршната сметка на МПС.

#### **Член 68**

Во случај кога на член на Надзорниот одбор функцијата му престанува по сила на закон или по сопствено барање пред завршување на мандатот, по предлог на Претседателството на МПС, Централниот совет на МПС избира нов член на Надзорниот одбор.

### **8.8.СТАТУТАРНА КОМИСИЈА НА МПС**

#### **Член 69**

Статутарната комисија на МПС е орган кој врши надзор над спроведувањето на Статутот на МПС, како и потребата од негово унапредување и усогласување со реалните состојби, за што доставува извештај до Претседателството и до Централниот совет на МПС.

Статутарната комисија е составена од три члена и три заменици, кои се личности со висок личен и професионален кредибилитет, имаат најмалку високо образование по правило од областа на правото, да работат во сферата на правните односно нормативните работи криминалитет и да не се членови на друг синдикат.

На предлог на Претседателството на МПС, членовите на Статутарната комисија и замениците се избираат на Конгрес.

Членовите на Статутарната комисија на МПС неможат да бидат членови на други органи на МПС.

Статутарната комисија на МПС од својот состав избира претседател.

Мандатот на членовите на Статутарната комисија трае пет години.

Статутарната комисија се состанува по потреба, но задолжително еднаш годишно.

#### **Член 70**

Статутарната комисија ги има следните надлежности:

- врши надзор и се грижи за спроведување на статутарните одредби и определби; - му дава стручно мислење на Претседателството и на Централниот совет со цел толкување на Статутот на МПС;
- на Претседателството и на Централниот совет му предлага измени и дополнувања на овој Статут и



- поднесува извештај за своето работење до Претседателството и до Централниот совет на МПС.

### **Член 71**

Во случај кога на член на Статутарната комисија функцијата му престанува по сила на закон или по сопствено барање пред завршување на мандатот, по предлог на Претседателството на МПС, Централниот совет на МПС избира нов член на Статутарната комисија.

## **8.9. КОМИСИЈА НА МПС КОЈА ОДЛУЧУВА ПО ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ ВО ВТОР СТЕПЕН**

### **Член 72**

Комисијата на МПС која одлучува по жалби и приговори во втор степен е орган кој одлучува по жалби и приговори поднесени од членови на МПС во втор степен против одлуки и решенија донесени од органите и телата на МПС.

Одлуките на Комисијата се конечни.

Комисијата е составена од три члена и три заменици, кои се личности со висок личен и професионален кредибилитет, имаат најмалку високо образование по правило од областа на правото и работат во сферата на правните односно нормативните работи.

На предлог на Претседателството, членовите на Комисијата и замениците ги избира Конгрес.

Комисијата на МПС која одлучува по жалби и приговори во втор степен од својот состав избира претседател.

Мандатот на членовите на Комисијата трае пет години.

Комисијата се состанува по потреба.

За својата работа доставува информација до Претседателството и до Централниот совет на МПС.

### **Член 73**

Во случај кога на член на Комисијата функцијата му престанува по сила на закон или по сопствено барање пред завршување на мандатот, по предлог на Претседателството на МПС, Централниот совет на МПС избира нов член на Комисија.



## 9. СЕКЦИИ ПРИ МПС

### Член 74

Со цел унапредување и заштита на интересите на специфични групи на членови во рамките на МПС, како на пример: жени и млади членови на МПС, како и други групи на членови кои имаат заеднички специфични интереси, со одлука на Претседателство на МПС се формираат соодветни секции.

Организациската поставеност на секциите секогаш ја следи организациската поставеност на МПС по совети.

Функционирањето и начинот на работа на секциите при МПС се уредува со посебни правилници.

Секциите при МПС не преставуваат самостоен орган, но истите се целосно самостојни во својата работа во делокругот на специфичните интереси заради кои се формирани.

За својата работа секциите користат средства предвидени во финансискиот план на МПС.

По предлог на Претседателот на МПС, а врз основа на претходно добиен Извештај од Централната Изборна Комисија на МПС, Претседателството на МПС ги избира претседателите на секциите при МПС и членови на Претседателството на секцијата од листата која Претседателот ја доставил при својата кандидатура.

По предлог на Претседателот на МПС, Претседателството на МПС разрешува претседател и членови на Претседателството на секциите во МПС.

Претседателите на секциите при МПС за својата работа се одговорни пред Претседателството на МПС.

## 10. ВНАТРЕШНИ ОДНОСИ, ОДЛУЧУВАЊЕ, ПРОТЕСТ И ГЕНЕРАЛЕН ШТРАЈК

### Член 75

Протест претставува јавно изразување на незадоволство за социјално економската положба и правата од работен однос.

Протестот се спроведува под условите утврдени со законските прописи и колективни договори во Република Северна Македонија, како и според одредбите на овој Статут.

### Член 76

Генералниот штрајк е организиран прекин на работа на членовите на МПС заради остварување на економските и социјални интереси по основ на трудот и правата од работен однос.



Генералниот штрајк се спроведува под условите утврдени со законските прописи и колективни договори во Република Северна Македонија, како и според одредбите на овој Статут.

#### **Член 77**

Иницијатива за протест или генерален штрајк на МПС се поведува по барање на Претседателството или советите на МПС.

Изјаснувањето на Советите на МПС треба да произлегува врз основа на расправа и иницијатива во основните организации на МПС.

Одлука за протест или генерален штрајк донесува Централниот совет на МПС со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

#### **Член 78**

Претседателството на МПС во функција на штрајкувачки одбор е задолжено за оперативно реализирање и раководење на протестот или штрајкот.

Доколку во текот на протестот или генералниот штрајк дојде до битни промени односно задоволување во однос на истакнатите барања во штрајкот или отпочнат преговори, Претседателството во функција на штрајкувачки одбор ќе донесе одлука за понатамошниот тек на штрајкот.

Во случај Претседателството да одлучи протестот или генералниот штрајк да се прекине или да се стави во мирување, потребно е до Централниот совет на МПС да поднесе таква предлог одлука со наведување на причината за тоа и информација за удоволените барања, по што со одлука на Централниот совет двотретинско мнозинство, Претседателството штрајкот го прекинува или става во мирување.

Надоместок на плата за време на штрајкот се остварува во согласност со одредбите на законските прописи и колективните договори во Република Северна Македонија.

### **11. ФИНАНСИРАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА НА МПС**

#### **Член 79**

Работата на МПС се финансира од членарината на членовите и од други приходи како што се: доброволни прилози, спонзорство, донаторство, камата на свои средства, банкарски записи, подароци и др.

#### **Член 80**

Висината на членарината изнесува 0,80 % од платата на членот.





Висината на членарината на поранешно вработени во МВР на РСМ и сродни органи и организации од областа на безбедноста се утврдува со посебна одлука на Претседателство на МПС.

Средствата од членарината кои се уплатуваат на жиро – сметката на МПС се распределуваат на следниот начин:

- (1). 70% за финансирање на функциите на МПС и тоа:
- за финансирање на функциите на МПС, органите, телата и секциите на МПС;
  - за финансирање на потребите на советите и основните организации на МПС и - за плаќање на членарина со цел партиципирање на МПС во повисоките форми на синдикално здружување на национално и меѓународно ниво.

Годишниот финансиски план на МПС со кој се врши распределување на средствата на предлог на Претседателството, го донесува Централниот совет на МПС.

- (2). 30% за фондот за солидарност и другите фондови.

Средствата од 30% се наменети за фондот за солидарност и другите фондови, истите се предвидени во Годишниот финансиски план на МПС, и за нив се води посебна евиденција и истите се уплаќаат на посебна сметка, а се исплаќаат на членовите на МПС освен на членовите на МПС од Секцијата на пензионери на МПС во согласност со важечките правилници за начинот на функционирање и распределба на средствата на фондовите“.

## **Член 81**

Конгресот како највисок орган на МПС по претходна расправа и согласност на основните организации и советите на МПС, на барање на членството ја утврдува висината на процентот на синдикалната членарина.

## **Член 82**

Финансиското работење на МПС се врши во согласност со позитивните законски прописи и соодветниот правилник за начинот на финансиско работење на МПС.

Претседателството на МПС е должно најмалку еднаш годишно, најдоцна до 15 април, до Централниот совет на МПС да поднесе извештај за финансиското работење на МПС за претходната година.



### Член 83

МПС може да развива предприемачки односи, може да основа самостојно или со други субјекти: синдикални претпријатија, задруги, штедилници и банки, за што одлука донесува Претседателството на МПС.

## 12. СТРУЧНА СЛУЖБА

### Член 84

За вршење на стручните административни, финансиски, технички и други работи за потребите на органите на МПС се формира стручна служба.

Систематизацијата, бројот на извршителите, работните задачи и наградувањето се регулираат со одлуки што ги носи Претседателството на МПС.

Вработените во стручната служба имаат право на плата и надомест на плата во согласност со условите и критериумите утврдени со законите и колективните договори во Република Северна Македонија, за што донесува одлука Претседателството на МПС.

Вработените во стручната служба засноваат работен однос во МПС за што решение донесува Претседателот на МПС во својство на работодавач.

Со работата на стручната служба раководи еден од членовите на Извршното биро определен со одлука од страна на Претседателот на МПС.

### Член 85

Правата и обврските на стручната служба од работен однос ќе се регулират со правилник.

### Член 86

Дел од работите, кои по правило ги врши стручната служба на МПС, може да ги вршат и други стручни служби и институции, врз основа на договор во кој се регулира обемот, начинот и надоместокот за извршената работа, а кој е потпишан од страна на Претседателот на МПС, врз основа на претходна одлука од Претседателството.



### 13.ЗНАМЕ, АМБЛЕМ И ПЕЧАТ

#### Член 87

МПС има свое знаме кое е на светло сина подлога, во средината е вграден амблемот на МПС, во горниот дел со темно сини букви е испишано името „МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ“, а во долниот дел со темно сини букви е испишано името „MACEDONIAN POLICE UNION“.

#### Член 88

МПС има амблем кој го симболизира карактерот на дејноста на организацијата.

Амблемот има форма на штит кој во средишниот дел има форма на круг со светло сина подлога во кој стои натпис „МПС“ и тоа во горниот дел на кирилица, а во долниот дел стои натпис “MPS“.

Во средината на кругот стои уметничка форма на раце кои се поздравуваат во жолта боја.

На работ од кругот на бела основа стои испишано во горната половина “Македонски Полициски Синдикат” со кирилично писмо, а на долната “Macedonian police union” со латинично писмо.

Маргините на штитот се со темно сина боја и во него симетрално стојат 8 зрака на сонце кое е со светло сива боја.

#### Член 89

Печатот на МПС е тркалезен и го содржи следното име: „Македонски полициски синдикат – Скопје“, а во средина на печатот стои амблемот на МПС.

### 14. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 90

МПС може да престане со работа доколку делегатите на Конгресот донесат одлука за престанување на постоење на МПС и ако за одлуката се изјаснат две третини од вкупниот број на делегатите на Конгресот.

Конгресот одлучува за престанок на постоење на МПС, по доставена предлог одлука за престанок на постоење на МПС од страна на Претседателството на МПС, во која детално се образложуваат причините за тоа, при што за таквата предлог одлука мора да се имаат изјаснето две третини од вкупниот број на членови на Претседателството на МПС.



Република Северна Македонија  
МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ  
MACEDONIAN POLICE UNION

Во случај на укинување на МПС правните наследници на средствата и имотот на МПС се определуваат во одлуката на Конгресот за престанок на постоење.

**Член 91**

Овој Статут стапува на сила од денот на неговото усвојување.

Со денот на стапување на сила на овој Статут престанува важноста на одредбите од Статутот на МПС донесен на ден 28.02.2017 година и сите измени и дополнувања на истиот.

Македонски полициски синдикат  
Генерален секретар

---

**Киро Трајковски**

Македонски полициски синдикат  
Претседател

---

**Д-р Марјан Кицев**